

PHILIPS

AVENT

SCF283, SCF282,
SCF281



Упатство за користење

Содржина

Важно.....	3
Вовед.....	5
Преглед на производот	5
Пред првото користење	6
Подготовка за употреба	8
Полнење на корпата	8
Користење на стерилизаторот во микробранова печка	12
Чистење.....	15
Гаранција и сервисирање	15

Важно

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употреба на стерилизаторот за во микробранова печка и зачувајте го за идни потреби.

Предупредување

- Оставете го стерилизаторот да се олади пред да го извадите од микробрановата печка. Бидете внимателни кога го поместувате или отворате стерилизаторот затоа што водата во него може сè уште да биде врела.
- Немојте да го отстранувате капакот од стерилизаторот веднаш по стерилизацијата затоа што пареата што излегува од него е многу врела. Оставете стерилизаторот да се олади бидејќи пареата може да предизвика изгореници.
- Користете само вода без адитиви.
- Секогаш проверувајте дали подножјето е наполнето со вода кога го користите стерилизаторот во микробранова печка.
- Не ставајте белило или други хемикалии во стерилизаторот.
- Немојте да ставате метални предмети во стерилизаторот бидејќи тоа може да ја оштети микробрановата печка.
- Немојте да го преполнувате стерилизаторот бидејќи тоа може да предизвика неправилна стерилизација на предметите.
- Стерилизирајте само шишенца за бебиња и други предмети што се соодветни за стерилизатори. Погледнете го упатството за користење на предметите што сакате да ги стерилизирате за да бидете сигурни дека се соодветни за стерилизација.
- Овој стерилизатор е наменет само за употреба во домаќинства.


Внимание

- Децата мора да бидат под надзор за да не си играат со стерилизаторот.
- Секогаш проверувајте дали подножјето е наполнето со 200 ml вода пред почетокот на стерилизацијата.
- По секоја употреба, истурете ја преостанатата вода од стерилизаторот откако ќе се олади.
- Секогаш оставајте апаратот да се олади пред да го складирате.
- Секогаш мијте ги рацете пред да ги допрете стерилизираните предмети.
- Не изложувајте го стерилизаторот на екстремно високи температури или на директна сончева светлина.
- Не ставајте го стерилизаторот на жешка површина.
- Ако користите комбинирана печка (со функција за скара), проверете дали печката или скарата е исклучена и оладена пред да го ставите стерилизаторот.

Вовед

Ви честитае за купувањето и добре дојдовте во Philips Avent! За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips Avent, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.


Преглед на производот



Пред првото користење

Пред да го користите стерилизаторот за првпат, темелно исчистете го како што е опишано подолу.


- 1 Отстранете ја корпата од основата.
- 2 Наполнете го шишенцето за бебиња или мерицата со точно 200 ml вода од чешма и истурете ја во подножјето.




Забелешка

- Количината на вода мора да биде точно 200 ml. Кога подножјето содржи премногу вода, предметите нема да се стерилизираат правилно. Кога подножјето не содржи доволно вода, тоа може да предизвика оштетување на стерилизаторот или микробрановата печка.


- 3 Поставете ја корпата во подножјето.



- 4 Ставете го капакот на стерилизаторот (1) и притиснете ги прицврстувачите за да го заклучите (2).



5 Ставете го стерилизаторот во микробрановата печка.




Забелешка

- Погрижете се микробрановата печка да е чиста и сува пред да ја започнете стерилизацијата.
- Ако имате комбинирана печка, проверете дали печката или скарата е исклучена и оладена пред да го ставите стерилизаторот.

6 Изберете соодветна моќност и време на микробрановата печка (видете ја табелата во делот „Користење на стерилизаторот во микробранова печка“) и оставете микробрановата печка да работи.

7 Откако ќе заврши микробрановата печка, отворете ја и оставете го стерилизаторот да се олади пред да го извадите од микробрановата печка.

8 Повлечете ги прицврстувачите да се отворат (1) и отстранете го капакот (2).



9 Истурете ја преостанатата вода и темелно исплакнете ги подножјето и корпата.

Подготовка за употреба

Полнење на корпата

Пред да ставите предмети за стерилизирање во корпата, темелно исчистете ги во машина за миење садови или рачно со жешка вода и малку течен детергент. Осигурете се дека ќе ги отстраните сите остатоци од млеко.




Забелешка

- Проверете дали сите делови што треба да се стерилизираат се целосно расклопени и поставете ги во корпата со отворите надолу за да не се наполнат со вода.
- Не редете ги предметите премногу блиску еден до друг. Пареата треба да може да циркулира околу предметите за да се обезбеди ефективна стерилизација.


Постојат неколку начини на полнење на корпата:

Четири шишиња за хранење Philips AVENT


- 1 Ставете ги шишињата наопаку во празнините за шишиња.



- 2 Ставете ги цуцлите во празнините за цуцли.



- 3 Ставете ги прстените со навој лабаво врз цуцлите.






Забелешка


- Поголемите прстени со навој може да се постават само во закосена положба преку цуцлите.

4 Ставете ги капачињата во држачите за капачиња.




Две големи шишиња за хранење Philips AVENT (330 ml)


1 Вметнете го работ на шишињата во отворите за големи шишиња.



2 Ставете ги цуцлите во празнините за цуцли.




3 Ставете ги прстените со навој лабаво врз цуцлите.






- Поголемите прстени со навој може да се постават само во закосена положба преку цуцлите.

4 Ставете ги капачињата во држачите за капачиња.




Четири чаши за чување мајчино млеко и капаци Philips AVENT

1 Ставете ги чашите за чување мајчино млеко наопаку во корпата.



2 Ставете ги капациите вертикално околу шишињата.




Две пумпи за дојки Philips AVENT и две шишиња за хранење Philips AVENT




Забелешка

- Не ставајте ги електричните делови во стерилизаторот.


- 1 Целосно расклопете ја пумпата за дојки.
- 2 Вметнете го работ од телото на пумпата во отворите за пумпа за дојки на дното од корпата.



- 3 Ставете ги шишињата наопаку во празнините за шишиња.



- 4 Ставете ги останатите неелектрични делови од пумпата за дојки во кој било слободен простор од корпата.



Забелешка

- Осигурете се дека пареата ќе може да циркулира околу овие делови.


Користење на стерилизаторот во микробранова печка



Забелешка

- Во стерилизаторот ставајте само предмети што се соодветни за стерилизација. Немојте да ја стерилизирате четката за шишиња или предметите наполнети со течност, на пр. предмети за џвакање со течност за ладење.
- Исчистете ги шишенцата и другите предмети пред да ги стерилизирате.


- 1 Отстранете ја корпата од основата.**
- 2 Наполнете го шишенцето за бебиња или мерицата со точно 200 ml вода од чешма и истурете ја во подножјето.**



Забелешка


- Количината на вода мора да биде точно 200 ml. Кога подножјето содржи премногу вода, предметите нема да се стерилизираат правилно. Кога подножјето не содржи доволно вода, тоа може да предизвика оштетување на стерилизаторот или микробрановата печка.

- 3 Поставете ја корпата во подножјето.**




- 4 Ставете ги предметите што треба да се стерилизираат во корпата (погледнете во делот „Подготовка за употреба“).**

- 5** Ставете го капакот на стерилизаторот (1) и притиснете ги прицврстувачите за да го заклучите (2).



- 6** Ставете го стерилизаторот во микробрановата печка.



Забелешка

- Погрижете се микробрановата печка да е чиста и сува пред да ја започнете стерилизацијата.

- 7** Изберете соодветна моќност и време на микробрановата печка (видете ја табелата подолу) и оставете микробрановата печка да работи.

Забелешка

- Ако имате комбинирана печка, проверете дали печката или скарата е исклучена и оладена пред да го ставите стерилизаторот.
- Немојте да го надминувате времето на стерилизација наведено во табелата.

Спецификации за микробранова печка

Моќност	Време на стерилизација	Време на ладење
1200 W – 1850 W	2 мин.	2 мин.
850 W – 1100 W	4 мин.	2 мин.
500 W – 800 W	6 мин.	2 мин.

- 8** Откако ќе заврши микробрановата печка, отворете ја и оставете го стерилизаторот да се олади пред да го извадите од микробрановата печка.

Забелешка


- Внимавајте, врела пареа може да излезе од микробрановата печка.

- 9** Извадете го стерилизаторот од микробрановата печка.

Забелешка

- Држете го стерилизаторот рамно за да спречите истекување или истурање врела вода.
- Ако не го отстраните капакот, стерилизираните предмети остануваат стерилни до 24 часа во стерилизаторот за користење во микробранова печка.

- 10** Повлечете ги прицврстувачите да се отворат (1) и отстранете го капакот (2).



- 11** Отстранете ги шишенцата и другите предмети од корпата. Користете ја штипалката за да ги отстраните помалите предмети.

Забелешка

- Внимавајте, врела пареа може да излезе од стерилизаторот, а стерилизираните предмети може сè уште да бидат врели.

- 12** Откако ќе ги отстраните стерилизираните предмети, истурете ја преостанатата вода, темелно исплакнете ги подножјето и корпата и избришете ги сите делови.

Чистење

Чистете ги капакот, корпата и подножјето по секое користење за да се спречи наталожување бигор.



Забелешка

- Никогаш немојте да го чистите стерилизаторот со сунѓерчиња за триење, абразивни средства за чистење или со агресивни течности како белило, бензин или ацетон.
- Забелешка: оставете стерилизаторот да се олади пред да го чистите.

1 Чистете ги деловите на стерилизаторот во врела вода со малку течен детергент.



Забелешка

- Исто така, можете да ги исчистите деловите на стерилизаторот во машина за миење садови.

2 По чистењето, добро избришете ги сите делови.



Забелешка

- По чистењето, чувајте го стерилизаторот на чисто и суво место.

Гаранција и сервисирање

Ако ви е потребно сервисирање или информации или имате проблем, посетете ја веб-страницата на Philips, **www.philips.com**, или обратете се на центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја (телефонскиот број се наоѓа во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата земја нема центар за корисничка поддршка, обратете се на локалниот продавач на производи од Philips.



© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Сите права се задржани.

10/03/2022